

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од Законот за енергетика* (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19) и член 18 став (1) од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 95/19, 103/19 и 161/20), а во согласност со Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на електродистрибутивниот систем на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 95/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 31 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје

1. Регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2020 година се одобрува да изнесува 8.174.183.926 денари.
2. Регулираната просечна тарифа за дистрибуција на електрична енергија за периодот од точка 1 на оваа одлука, се утврдува да изнесува 1,5393 ден/kWh за планирана испорака на 5.310.284.205. kWh електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем.
3. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) утврден со точка 1 од оваа одлука, и регулираната просечна тарифа за пренос на електрична енергија во износ од 0,1952 денkWh, утврдена со Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, АД МЕПСО - Скопје, тарифите за пресметковните елементи за категориите на потрошувачи, врз основа на кои Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, како вршител на енергетската дејност дистрибуција на електрична енергија, им го фактурира надоместокот за користење на дистрибутивниот систем, изнесуваат:

категории на приклучоци	Тарифи за пресметковни елементи (без вкalkулирана тарифа за пренос на електрична енергија)		
	моќност (ден/kW)	активна ел.енерг (ден/kWh)	реактивна ел.енергија (ден/kvarh)
MV1	103,04	0,0388	0,0155
MV2	197,24	0,1100	0,0440
LV1.2	296,48	0,1789	0,0716
LV1.1	x	1,1199	x
LV2	x	1,7982	x

категории на приклучоци	Тарифи за пресметковни елементи (со вкalkулирана тарифа за пренос на електрична енергија)		
	моќност (ден/kW)	активна ел.енерг (ден/kWh)	реактивна ел.енергија (ден/kvarh)
MV1	103,04	0,2340	0,0155
MV2	197,24	0,3052	0,0440
LV1.2	296,48	0,3741	0,0716
LV1.1	x	1,3152	x
LV2	x	1,9934	x

4. Тарифите за пресметковните елементи за категориите на потрошувачи од точка 3 на оваа одлука се применуваат во период од отпочнувањето на примена на оваа одлука до 30 јуни 2021 година.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 август 2020 година.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, Друштво за дистрибуција на електрична енергија, со седиште на ул. Лазар Личеноски бр.11 Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје), согласно Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија (во понатамошниот текст: Правилник), на 15 мај 2020 година поднесе до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) Барање за одобрување на регулиран максимален приход, тарифи за 2020 година, УП1 бр. 08-51/20

од 15 мај 2020 година (во понатамошниот текст: Барање). Кон барањето ја достави и потребната документација согласно Правилникот.

Регулаторната комисија за енергетика на 27 мај 2020 година објави известување во врска со Барањето на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и на 28 мај 2020 година во дневните весници “Нова Македонија” и “Коха”.

По објавеното известување, во рокот утврден во Известувањето, до Регулаторната комисија за енергетика не беа доставени мислења и предлози од страна на заинтересирани правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика на 29 јули 2020 година на својата веб страница ја објави Предлог Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје.

По објавената Предлог Одлука, до Регулаторната комисија за енергетика од страна на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје беа доставени коментари на Предлог Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје и истите не се земени во предвид при донесување на Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките Регулаторната комисија за енергетика со Решение бр.02-1668/1 од 31 јули 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Податоци од Барањето

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје во Барањето ги има презентирани следните податоци:

Трошоци за набавка на електрична енергија за покривање на загуби на електрична енергија

Р.бр	ОПИС	2020
1	Дозволени технички загуби (%)	12,70
2	Влезена количина на електрична енергија во дистрибутивниот систем од регулиран производител (kWh)	6.077.276.680
3	Просечна цена за набавка на загуби на електрична енергија во дистрибутивен систем на отворен пазар (ден/kWh)	3,4741
4	Количина на електрична енергија за покривање на загуби во дистрибутивен систем (kWh)	771.814.138,37
5	Трошоци за набавка на ЕЕ за покривање на одобрени загуби во дистрибутивен систем (денари)	2.820.752.661
6	Просечна цена за набавка на загуби на електрична енергија во дистрибутивен систем на отворен пазар, со вклучени тарифи за пренос на електрична енергија и организирање и управување на пазарот на електрична енергија (ден/kWh)	3,6547

Пренесени трошоци

Бараната вредност за пренесени трошоци за 2020 година изнесува 15.895.627 денари, и се состои од Трошок за регулаторен надомест, надомест за концесија, еколошки такси и даноци на имот. Во пренесени трошоци за 2020 година се презентирани и трошоците за порамнување на отстапувањата помеѓу номинирани и реализирани количини, и истите изнесуваат 45.695.859 денари, како и трошоци за користење на електропреносен систем во реонот на ХЕЦ Маврово и ХЕЦ Црн Дрим во периодот од 01.04.2014 година во износ од 71.721.671 денари. Вкупно пренесените трошоци презентирани во Барањето изнесуваат 133.313.156 денари.

Фактор на корекција

Пресметката на факторот за корекција за 2019 година е прикажана во следната табела:

Р.бр.	ОПИС	MARK ₂₀₁₉	Одобрено со Одлука УП1 08-42/18 од 29.06.2018
1	Основен приход во 2019 година, BR ₂₀₁₉ (денари)	4.936.246.448	4.936.246.448
2	Трошоци за загуби на е.е во 2019 година, L ₂₀₁₉ (денари)	3.253.549.203	3.253.549.203
3	Пренесени трошоци во 2019 година, SPT ₂₀₁₉ (денари)	15.895.627	15.895.627
4	фактор на корекција	-753.757.974	
5	Регулиран максимален приход за 2019 година повторно пресметан со признаени вредности, наместо прогнозирани, со вклучен фактор на корекција (денари)	8.205.736.277	
6	Вкупно испорачана количина во 2019 година (kWh)	5.305.216.766	

Потрошувачка на електрична енергија

Планираната количина на електрична енергија за 2020 година, на излез од дистрибутивниот систем, изнесува 5.274.295.241 kWh.

Регулиран максимален приход

Вредноста на бараниот регулиран максимален приход за дејноста дистрибуција на електрична за 2020 година изнесува 8.746.537.176 денари.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика

Регулаторната комисија за енергетика направи анализа по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за вршење на регулирана дејност дистрибуција на електрична енергија.

Согласно, Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика го определува регулираниот максимален приход и регулирана просечна тарифа за дистрибуција на електрична енергија за втората година (2019) од регулираниот период (01.01.2018 – 31.12.2020).

Регулаторната комисија за енергетика со Одлуката УП1 бр. УП1 08-42/18 од 28.06.2018 година го определи и регулираниот основен приход за 2020 година за дејноста дистрибуција на електрична енергија, во вредност од 5.056.713.385 денари.

Трошоци за набавка на електрична енергија за покривање на одобрени загуби

Трошоците за набавка на електрична енергија за покривање на одобрените загуби во дистрибутивната мрежа се пресметани во согласност со член 11 од Правилникот, како и планот за намалување на загуби на електрична енергија во дистрибутивната мрежа. При определувањето на трошоците за набавка на електрична енергија за покривање на одобрените загуби во 2020 година, се користени податоци за количините на електрична енергија доставени во Барањето, и истите се презентирани во следнава табела:

Р.бр	ОПИС	2020
1	Одобрен процент на загуби (air/100)	12,70%
2	Набавена количина на електрична енергија за покривање на загуби на електрична енергија во дистрибутивната мрежа, (kWh)	771.814.138
3	Набавна цена, LP (ден/kWh)	3,4866
4	Трошоци за одобрени загуби, L (денари)	2.697.706.569

Пренесени трошоци (SPT)

Пренесените трошоци (SPT) за 2020 година се утврдени да изнесуваат 57.021.900 денари, и истите се преземени од Барањето и се презентирани во табелата подолу:

р.бр	ОПИС	2020
1	Регулаторен надомест, трошок за надомест за концесија, еколошки такси и даноци на имот TFt, (денари)	15.895.627
2	Трошоци за порамнување на дебаланси (денари)	41.126.273
3	Пренесени трошоци, SPTt (денари)	57.021.900

Трошоците за порамнување на дебаланси се утврдени да изнесуваат 90% од наведените во Барањето (45.695.859 денари).

Дистрибуирана количина на електрична енергија

Количината на електрична енергија дистрибуирана до крајните потрошувачи за 2020 година е утврдена да изнесува 5.310.284.205 kWh.

Фактор на корекција (K)

Факторот на корекција за дејноста дистрибуција на електрична енергија за 2019 година, а кој се применува за 2020 година, изнесува -156.080.526 денари, а реално утврдениот изнесува -487.751.643 денари. Преостанатиот дел во износ од -331.671.118 денари, Регулаторната комисија за енергетика ќе го има во предвид при носењето на одлуките за наредните години. При пресметката на факторот на корекција, Регулаторната комисија за енергетика ги зема во предвид и -206.661.547 денари како преостанат дел од факторот на корекција кој што се однесуваше за 2019 година. Регулираниот максимален приход остварен од вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2019 година, повторно пресметан со признаени вредности, наместо прогнозирани, (MARK₂₀₁₉) изнесува 8.184.207.731 денари. Во MARK₂₀₁₈ се вклучени и 15.895.627 денари како трошоци за регулаторен надомест, трошок за надомест за концесија, еколошки такси, даноци на имот, како и други економски оправдани трошоци одобрени од Регулаторната комисија за енергетика (TF).

Остварениот приход за 2019 година (R₂₀₁₉) изнесува 7.701.953.783 денари.

Просечната пасивна каматна стапка објавена од Народна банка на Република Македонија, изнесува 1,14% за 2019 година.

Пресметката на регулираниот максимален приход остварен од вршење на регулирана енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2019 година, повторно пресметан со признаени вредности, наместо прогнозирани (MARK₂₀₁₉), е презентирани во следнава табела:

Р.бр.	ОПИС	MARK2019	Одобрено со Одлука УП1 08-43/18 од 28.06.2019
1	Основен приход во 2019 година, BR2019 (денари)	4.936.246.448	4.936.246.448
2	Трошоци за загуби на ЕЕ во 2019 година, L2019 (денари)	3.232.065.656	3.102.148.420
3	Количина на електрична енергија на влез во електродистрибутивен систем во 2019 година (kWh)	6.195.320.913	6.174.074.219
4	Процент на признати загуби во 2019 година	13%	13%
5	Набавна цена со вклучена тарифа за пренос на ее и тарифа за организирање и управување со пазарот на ЕЕ во 2019 година (ден/kWh)	4,0385	3,86
6	Пренесени трошоци во 2019 година, SPT2019 (денари)	15.895.627	15.895.627
7	Фактор на на корекција	0	0
8	Регулиран максимален приход за 2019 година повторно пресметан со признаени вредности, наместо прогнозирани, со вклучен фактор на корекција (денари)	8.184.207.731	8.054.290.495
9	Вкупно испорачана количина во 2019 година (kWh)	5.305.218.766	5.382.779.754

Вкупниот потребен приход на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје за 2020 година за надоместување на претходно наведените трошоци, за вршење на дејноста дистрибуција на електрична енергија, се предвидува да изнесува 8.174.183.926 денари.

Просечната тарифа за дистрибуција на електрична енергија за 2020 година утврдена со оваа Одлука изнесува 1,5393 ден/kWh и се зголеми за 2,87% во однос на претходната (1,4963 ден/kWh).

Врз основа на податоците од доставеното барање, како и податоците кои и стојат на располагање на Регулаторната комисија за енергетика, а имајќи ги предвид Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, Регулаторната комисија за енергетика го утврди следново:

1. Распределбата на составните елементи на регулираниот максимален приход за соодветните категории на приклучоци е преземена од податоците од Барањето. Распределбата на регулираниот максимален приход за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2020 година што зависи од врвна активна моќност, односно активна електрична енергија по категории на приклучоци е презентирани во следнава табела:

Распределба на приход (денари)		
моќност	активна ел.енерг	вкупно
1	2	3=1+2
45.957.466	7.222.457	53.179.923
393.548.482	75.942.479	469.490.961
445.197.834	84.637.316	529.835.150
x	x	x
x	7.121.677.892	7.121.677.892
884.703.783	7.289.480.144	8.174.183.926

2. Распределбата на испорачаните количини на активна електрична енергија и врна активна моќност за 2020 година, за соодветните категории на приклучоци е преземена од Барањето, и е презентирана во следнава табела:

категории на приклучоци	Количини на активна електрична енергија и врна активна моќност	
	моќност (kW)	активна ел.енерг (kWh)
	1	2
MV1	446,016	186,247,715
MV2	1,995,302	690,445,553
LV1.2	1,501,615	473,095,082
LV1.1	x	x
LV2	x	3,960,495,856
Вкупно	3,942,932	5,310,284,205

Имајќи го во предвид погоре наведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 бр. 08-51/20
31 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Марко Бислимоски